

# Службен гласник

Број 38

среда, 14.10. 2015 год.

на Општина Кавадарци



## СОДРЖИНА

Решение за објавување на Одлуката за давање согласност за имплементација на проект "Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и егзибиции, -БИЦ;	2
Одлуката за давање согласност за имплементација на проект "Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и егзибиции, -БИЦ;	2
Решение за објавување на Одлука за давање согласност за намена на објект "Бизнис Информативен, Иновативен центар-БИЦ"	3
Одлука за давање согласност за намена на објект "Бизнис Информативен, Иновативен центар-БИЦ";	4

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за давање согласност за имплементација на проект”Бизнис Информативен,Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и егзибиции,,-БИЦ**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за имплементација на проект”Бизнис Информативен,Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и егзибиции,,-БИЦ, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 13.10.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-4946/1**  
**14.10.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**  
**Панов**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.Гласник на општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе

## **ОДЛУКА**

**За давање согласност за имплементација на проект**  
**“Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи,**  
**конференции и егзибиции,, - БИЦ („Business Informative,**  
**innovation center & MICE actions- BIC,,)**

### **Член 1**

Со оваа одлука Советот на Општина Кавадарци дава согласност за имплементација на проектот “Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и егзибиции,, - БИЦ („Business Informative, innovation center & MICE actions,,- BIC кој е аплициран по ИПА Програмата – компонента 2 Погранична соработка, Оска 1 мерка 1.1 во партнерство со општина Едеса- Р.Грција

## Член 2

Проектот “Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и експозиции,, - БИЦ („Business Informative, innovation center & MICE actions,, - ВИС, ќе се финансира со средства од Европската Унија во висина од 85% од вкупната вредност на проектот а 15% од вкупната вредност на проектот ќе биде финансиран од Републичкиот Буџет односно од Министерството за Локална самоуправа.

## Член 3

Се задолжува општинската администрација да ги подготви и достави сите потребни документи неопходни за успешна реализација на проектот согласно законските рокови предвидени за изработка и издавање на истите.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци “.

**Бр.08- 4808/1**  
**13.10.2015 година**  
**Кавадарци**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

## РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за давање согласност за намена на објект**  
**”Бизнис Информативен,Иновативен центар-БИЦ”**

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за намена на објект ”Бизнис Информативен,Иновативен центар-БИЦ”, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 13.10.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-4946/2**  
**14.10.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**  
**Панов**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.Гласник на општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе

## **ОДЛУКА**

### **За давање согласност за намена на објект “Бизнис Информативен, Иновативен центар,, - БИЦ**

#### **Член 1**

Со оваа одлука Советот на Општина Кавадарци дава согласност, просторот лоциран на ул. 7 ми Септември бр.1, со имотен лист бр.15775 –кат 3 влез 1 со КП 12709 со вкупна површина од 282 м<sup>2</sup> кој е во сопственост на Општина Кавадарци, да биде наменет за реализација на проектот “Бизнис Информативен, Иновативен центар, состаноци, иницијативи, конференции и експозиции,, - БИЦ („Business Informative, innovation center & MICE actions,, - BIC.

#### **Член 2**

Просторот ќе биде наменет за поддршка на бизнис секторот за организирање на бизнис средби, поддршка на нови бизниси (start up business) промоција на пограничниот регион, стимулација на претприемништвото и едукации за самовработување и преквалификација.

#### **Член 3**

Просторот ќе користи за ова намена минимум 5 години после завршувањето на проектот

#### **Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци “.

**Бр.08- 4808/2**  
**13.10.2015 година**  
**Кавадарци**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**